



СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ

Одлична ефикасност ● Најдобри карактеристики ● Атрактивен дизајн



The Quality Chooses Quality






Еуротерм


Производството на соларни колектори во Еуротерм е целосно изведено од страна на нашиот тим, користејќи ги најсовремените методи од областа на соларната енергија.

Квалитетот на нашите колектори е гарантиран со:

- Целосно автоматизиран процес за производство на апсорбери со ултрасонично заварување
- Solar Keymark сертификат издаден од страна на Институтот SPF од Швајцарија, во согласност со DIN стандардот
- Имплементиран ISO 9001 стандард




- 1** Елоксирана алуминиумска лајсна
- 2** **Hecker** T-Safe Solarfloat калено стакло
- 3** **Bluetec-eta** plus селективна фолија
- 4** Ултрасонично заварени бакарни апсорбери
- 5** Минерална стаклена волна во табла со 50 kg/m^3 густина, покриена со црни стаклени влакна
- 6** Ембосиран позадински алуминиумски лим
- 7** Јак алуминиумски профил




Типови

Селективните сончеви колектори од ESK 2.5 SB серијата, се произведуваат во две основни верзии:



Модели - ESK SB

Основната верзија има едно соларно калено стакло и се користи за загревање на санитарна топла вода во домаќинствата, хотели, индустрија, загревање на технолошка вода, како и за загревање на базени.



Модели - ESK SB T

Во термопан верзијата има две соларни калени стакла со меѓу простор од 9mm исполнет со аргон и појачана термоизолација.

Оваа верзија, најчесто се користи како дополнување на системите за централно греење, како и на места со ниски температури, за загревање на санитарна топла вода, заради поголемиот степен на искористување.





Технички карактеристики ESK 2.5 SB

- Бакарен апсорбер – Blue tec Eta plus, високо селективен слој 0,2 mm, профилиран.
- Калено стакло Hecker T-Safe Solarfloat со многу низок процент на железо и олово, како и антирефлектирачки способности со дебелина од 4 mm.
- Димензии 2149 x 1159 x 90





SPF Solartechnik
Prüfung
Forschung



Посветеноста на нашиот тим допринесе за имплементација на стандардите за квалитет ISO 9001:2008 и SOLAR KEYMARK издаден од DIN CERTCO, тестиран во Институтот за соларна технологија SPF.




Модел		ESK 2.5 SB	ESK 2.3 SB	ESK 2.1 SB	ESK 2.5 SB - U	ESK 2.3 SB - U	ESK 2.1 SB - U	ESK 2.5 SB L	ESK 2.3 SB L	ESK 2.1 SB L
Вкупна површина / Светла површина	(m²)	2,49 / 2,35	2,3 / 2,15	2,1 / 1,95	2,49 / 2,35	2,3 / 2,15	2,1 / 1,95	2,49 / 2,35	2,3 / 2,15	2,1 / 1,95
Површина на апсорберот (наребрен)	(m²)	2,32	2,12	1,92	2,32	2,12	1,92	2,32	2,12	1,92
Материјал на апсорберот		бакарен лим со "Eta plus" селективен слој			бакарен лим со "Eta plus" селективен слој			бакарен лим со "Eta plus" селективен слој		
Коефициент на апсорберот (Eta plus)	(%)	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2
Емисиски коефициент (Eta plus)	(%)	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2
Бакарна регистерска цевка	(mm)	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5
Колекторска бакарна цевка	(mm)	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8
Волумен на апсорберот	(l)	1,7	1,5	1,3	1,7	1,5	1,3	1,7	1,5	1,3
Врста на стакло - дебелина		4mm калено сончево стакло			4mm калено сончево стакло			4mm калено сончево стакло		
Трансмисија на сончевата светлина	(%)	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2
Трансмисија на сончевата енергија	(%)	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2
Број на конектори		4	4	4	2	2	2	4	4	4
Дијаметар на конекторите	(R)	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22
Максимален работен / тестен притисок	(bar)	10 / 14			10 / 14			10 / 14		
Температура на стагнација	(°C)	199			199			199		
Изолација - задна страна		40 mm стаклена волна (50kg/m³)			40 mm стаклена волна (50kg/m³)			40 mm стаклена волна (50kg/m³)		
Странична изолација		-			-			-		
Задна страна		0.5 mm релјефен алуминиумски лим			0.5 mm релјефен алуминиумски лим			0.5 mm релјефен алуминиумски лим		
Конструкција на колекторот		алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22			алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22			алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22		
Метод на заварување		ултрасонично			ултрасонично			ултрасонично		
Висина/Ширина/Дебелина	(mm)	2150 / 1160 / 90	2150 / 1068 / 90	2150 / 976 / 90	2150 / 1160 / 90	2150 / 1068 / 90	2150 / 976 / 90	2150 / 1160 / 90	2150 / 1068 / 90	2150 / 976 / 90
Тежина	(kg)	45	41	37	45	41	37	45	41	37
Тип на апсорбер										




Најновата технологија на селективни апсорбери кои се користат во EUROTERM ESK 2.5 SB серијата на сончеви колектори ја пренесуваат сончевата топлинска енергија во максимално ниво, при тоа намалуваќи ја загубата од рефлексија.

Ултрасоничното заварување е најнова технологија од таа област и се користи за поврзување на селективната фолија со цевната рамка на колекторот.

Пад на притисокот




Ефикасност на колекторот




ESK 2.5 SB UV	ESK 2.3 SB UV	ESK 2.1 SB UV	ESK 2.5 SB H	ESK 2.3 SB H	ESK 2.1 SB H	ESK 2.5 SB HV	ESK 2.3 SB HV	ESK 2.1 SB HV	ESK 2.5 SB T
2,49 / 2,35	2,3 / 2,15	2,1 / 1,95	2,49 / 2,35	2,3 / 2,15	2,1 / 1,95	2,49 / 2,35	2,3 / 2,15	2,1 / 1,95	2,49 / 2,22
2,32	2,12	1,92	2,32	2,12	1,92	2,32	2,12	1,92	2,20
бакарен лим со "Eta plus" селективен слој			бакарен лим со "Eta plus" селективен слој			бакарен лим со "Eta plus" селективен слој			бакарен лим со "Eta plus" селективен слој
95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2	95 ± 2
5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	5 ± 2
Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5	Φ 8 x 0,5
Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8	Φ 22 x 0,8
1,7	1,5	1,3	1,7	1,5	1,3	1,7	1,5	1,3	1,7
4mm калено сончево стакло			4mm калено сончево стакло			4mm калено сончево стакло			2 x 4mm кал. стак. со 9 mm меѓу прос. со аргон
92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	92 ± 2	96 ± 2
91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	91 ± 2	95 ± 2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22	Φ 22
10 / 14			10 / 14			10 / 14			10 / 14
199			199			199			236
40 mm стаклена волна (50kg/m³)			40 mm стаклена волна (50kg/m³)			40 mm стаклена волна (50kg/m³)			12 mm еластомерна сунѓереста изолација 40 mm стаклена волна (50kg/m³)
-			-			-			12 mm еластомерна сунѓереста изолација 10 mm стаклена волна (50kg/m³)
0.5 mm релјефен алуминиумски лим			0.5 mm релјефен алуминиумски лим			0.5 mm релјефен алуминиумски лим			0.5 mm релјефен алуминиумски лим
алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22			алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22			алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22			алуминиумски профил AlMgSi 0,5 F22
ултрасонично			ултрасонично			ултрасонично			ултрасонично
2150 / 1160 / 90	2150 / 1068 / 90	2150 / 976 / 90	2150 / 1160 / 90	2150 / 1068 / 90	2150 / 976 / 90	2150 / 1160 / 90	2150 / 1068 / 90	2150 / 976 / 90	2150 / 1160 / 102
45	41	37	45	41	37	45	41	37	70

Основна инсталациона
шема за добивање на
СТВ со еден колектор



Инсталациона
шема за добивање
на СТВ со
колектори и
додатен извор
на енергија




Инсталациона шема
за добивање на
СТВ и користење
на колекторите
како припомош на
системот за греење



ЛЕГЕНДА



- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Соларни колектори | 5. Подно греење |
| 2. Пумпен сет | 6. Котел |
| 3. Бојлер | 7. Чилер/Топлотна пумпа |
| 4. Радијатори | 8. Камин |

СТВ - санитарна топла вода




Монтирање
паралелно со
линијата на
кровот


Слободно
монтирање



Монтажа на
рамен кров

Фасадна
монтажа





Соларните колектори од ЕУРОТЕРМ можат да бидат конектирани во две или повеќе паралелни колекторски полиња користејќи ТИСЕЛМАН систем.

При конектирање во серија, користете компензациони спојки на секој втор колектор, а за термопан верзијата на секој колектор.

До 6 колектори можат да бидат поврзани во една линија.





ISO 9001
LL-C (Certification)




www.euroterm.com.mk



10 години гаранција

The Quality Chooses Quality



Еуротерм д.о.о.

Леце Котески 50, Индустриска зона - Билјана,
Прилеп, Македонија

телефон +389 48 419 415, факс +389 48 422 981

e-mail: solar@euroterm.com.mk

Профил на компанијата



www.euroterm.com.mk



The Quality Chooses Quality


За нас

Со најнова технологија и со нашата енергија за иновација и искуство во соларните системи, ние произведуваме и продаваме производи кои ги следат највисоките стандарди од областа на соларните колектори.

Еуротерм Солар е дел од групацијата на Еуротерм. Основната дејност на групацијата започнува во 1986 година, како инженерска компанија во областа на соларните системи, централното греење и климатизација.

Гледајќи во иднината, заклучивме дека нашето знаење и искуство можеме да го употребиме во производство на нови производи од областа на обновливите извори на енергија. Ние го користиме нашето долгогодишно искуство за да креираме производи кои најдобро ќе ги задоволат потребите на нашите клиенти.







Зошто Еуротерм Солар?

- Производи со висок квалитет, а многу прифатлива цена
- Најдобри во оваа класа на производи со 10 годишна гаранција
- Во согласност со сите меѓународни стандарди
- Определба да се произведуваат еколошки производи
- Специјализирани решенија дизајнирани за конструктори, организации и индустриски проекти
- Производи од домашно производство и со атестиран квалитет

Еуротерм солар Ви нуди извонредни соларни системи со најдобри карактеристики проверени со повеќе компаративни тестови. Производите имаат Solar Keymark сетификат и се тестирани и сетифицирани од страна на реномираната лабораторија SPF Institute од Швајцарија и DIN CERTCO од Германија. Еуротерм Солар е сигурен производител на соларни колектори како за OEM компании кои се заинтересирани да додадат квалитетно соларно решение во својата продажна линија под нивни бренд, така и за компаниите кои сакаат да ги користат нашите апсорбери за нивните соларни колектори.



Производствен капацитет

Посветени на нашата цел да обезбедиме највисока гаранција на нашите производи, ние користиме најсовремена технологија и целосно автоматизиран производствен процес, со годишно производство од 50,000 m² (35 MW) соларни колектори, за апликации како што се добивање на санитарна топла вода, поддршка за централно греење, добивање на топла вода за индустриски капацитети, подно греење, загревање на базени и др.



Логистика

Да се имаат сите потенцијално нарачани колектори во магацин, е голем логистички предизвик. Дури и во пикот на сезоната ние овозможуваме сигурност во испораката во повеќе месечно производство.

Логистичкиот сервис на Еуротерм вклучува солучии на пакување прилагодени на потребите на клиентите, како и за транспорт и магацинско чување. Нашиот центар за пакување овозможува флексибилност и сигурност на колекторот без обзир на типот на транспорт.



Нашата мисија


Нашата мисија е едноставно да понудиме краен производ - термални соларни колектори со постојан квалитет и најповолни цени, како и сигурно и навремено исполнување на сите обврски кон нашите клиенти.

Фактот дека Euroterm Solar е првиот производител на соларни колектори со ултразвучно заварување по цела површина во регионот на Балканот, ни дава дополнителен мотив, нашата мисија да биде континуиран развој, со цел на постигнување на супериорни производи со признати карактеристики, како и со поволна цена за нашите клиенти.



Нашата визија

Висок квалитет на сончеви колектори по пристапни цени за сите, како и се поголемо користење на сончевата енергија во секое домаќинство. Euroterm Solar како компанија е ориентирана кон иновации и квалитет, и постојано унапредување на технологијата на производство.



Деловната филозофија

“The Quality Chooses Quality”

Квалитетот е од суштинска важност за задоволството на клиентите. Управувањето со квалитетот е вклучен во врвниот менаџмент и е индикатор на континуираниот развој. Системот за управување со квалитет е сертифициран во согласност со ISO 9001:2008.

Референци

Хотел HOLIDAY INN

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Скопје**
Колектори : **225 m² / 158 kW_{TH}**



Holiday Inn Скопје нуди:

- 178 комплетно опремени соби и апартамани (101 еднокреветни соби, 50 двокреветни соби, 11 ексклузивни соби, 14 апартамани, 1 претседателски апартаман, 1 соба за хендикеирани)
- 1 Хотелот и 1 Национален ресторан
- 8 Конференциски соби
- Бизнес центар
- Фитнес центар и сауна
- Казино
- ТВ салон и аперитив бар
- Ренџ-а-кар

Holiday Inn Скопје е хотел од висока категорија, комплетно реновиран во 2000 година и од тогаш работи како дел од ланецот хотели Holiday Inn. Се наоѓа во центарот на градот, веднаш до најважните владини институции, деловни и административни објекти, трговски центри и главните туристички атракции, им овозможува удобен престој во хотелот на бизнис и туристички патувања.



BEST WESTERN Хотел ТУРИСТ



Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Скопје**
Колектори : **90 m² / 63 kW_{TH}**



Best Western Хотел Турист е хотел од висока категорија, комплетно реновиран во 2002 година и од тогаш работи како дел од синџирот на Best Western хотели. Се наоѓа во пешачка зона во срцето на Скопје, веднаш до најважните владини институции, деловни и административни објекти, трговски центри и главните туристички атракции, им овозможува удобен престој во хотелот на бизнис и туристички патувања. Тоа е идеален избор за успешно организирање на конференции, состаноци, деловни вечери и ручеци, како и за уживање во совршено кафе или пијалок.



BEST WESTERN Хотел БЕЛВИ

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Скопје**
Колектори : **100 m² / 70 kW_{TH}**

Best Western Белви е хотел од висока категорија, комплетно реновиран во 2007 година и од тогаш работи како дел од синџирот на Best Western хотели.



Се наоѓа во близина на скопскиот аеродром, и не е далеку од центарот на градот. Окружен со убаво уреден двор, атрактивни фонтови и езерце, хотелот е пријатно место за престој, одмор и рекреација. Тоа е идеално место за бизнис, за одмор, за семејството, групи, спортски тимови и кампови. Квалитетите на хотелот гарантираат удобност и достапност за што е потребно за пријатен престој.

Хотел ГЛИГОРОВ

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Струмица**
Колектори : **100 m² / 70 kW_{TH}**



Хоџел Глигоров со четири ѕвезди е екстравагантен хоџел со посебна конструкција која ја осветлува Струмица, лоциран во југоисточниот дел на Македонија.

Еуротерм изврши проектирање и инсталација на систем за добивање на санитарна топла вода со 40 соларни селективни колектори со вкупна површина од 100 m² за да се загреваат 6000 литри на санитарна вода.



Хотел КАРПОШ

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Скопје**
Колектори : **80 m² / 56 kW_{TH}**

Уметноста во устоиштелство, унікален хоџел со свеж избор на квалитет, удобности и одлични вредности. Хоџел Карпош е оличен избор во својот семен. Нуди конкурентни цени за бизнис и туристички посетители.



Хоџел Карпош нуди:

- 59 комплетно опремени и проширани соби и апартамани (25 еднокреветни соби, 15 двокреветни соби, 12 луксузни студио соби, 6 апартамани, 1 соба за хендикејирани лица)
- Хоџел ресторан
- 2 Конференциски соби
- Бизнис центар
- Фитнес центар и сауна



Бањиште ЦАПА СПА Хотел



Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Дебар**
Колектори : **180 m² / 126 kW_{TH}**




Опкружен со убава и романтична природа, на 670m надморска височина, хотелот Бањиште е совршено место за лекување. Оваа локација е откриена од страна на турската империја, и била користена од највисоките нивоа на Османлиската власт и армија за лекување.



Денес овој извор на вода се користи во хотелот Бањиште, и се комбинираат исцелителните ефекти на водата со најновите медицински достигнувања на физиотерапијата. Вкупниот капацитет на хотелот е 300 легла кои се подредени во неколку категории. Хотелот има два затворени базени со термо-минерална вода, неколку приватни базени, фитнес сала, бесплатен WiFi интернет итн.

Инсталацијата е проектирана од Еуротерм инженеринг, по принципот клуч на рака, и вклучува:

- 72 соларни колектори
- 6 бојлери 6 x 1500 l.



Косоврасти ЦАПА СПА центар

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Дебар**
Колектори : **75 m² / 53 kW_{TH}**



ЦАПА комплексот се состои од следниве објекти:

1. Хотел и Спа центар "Термал Косоврасти" – 150 јосми
2. Хотел и Спа центар "Бањиније" – 300 јосми
3. Хотел и ресторан "Венец"

Инсталацијата е проектирана од Еуротерм инженеринг, по принципот клуч на рака, и вклучува:

- 34 соларни колектори, производ од ЕУРОТЕРМ
- 3 бојлери 3 x 1500 l.
- 1 бојлер 1 x 500 l.



ВЕНЕЦ ЦАПА хотел и ресторан

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Дебар**
Колектори : **17,5 m² / 13 kW_{TH}**



Лоциран во центарот на Дебар, хотелот Венец е висинско место за престој. Хотелот повторно е отворен после детално реновирање, кои вклучува 16 соби. Има убав ресторан и лејна тераса, каде што се служат свежи локални специјалитети. Езерото Дебар е на само 1 километар или пак можете да уживате во Дебарски бањи Цапа кои се наоѓаат на 7 км од хотелот.

Болница ПЛОДНОСТ



Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Битола**
Колектори : **40 m² / 28 kW_{TH}**



Проектирање и инсталација на централна климатизација и соларен систем по принципот клуч на рака во болницата Плодноста во Битола. Целиот проект е имплементиран со користење на највисоки стандарди од оваа област, и е најсовремен во нашата земја.

Нашите проекти офаќа: воздушно ладен чилер - типот на умта, модуларен кондензационен котел (прв од овој тип инсталиран во Македонија) најојуван од сојствена тинска станица, антибактериски фенкојлери со инсталирани УВ ламби специјален тип за болници, целосно решение за оперативните сали, користејќи технологија "чиста соба" со Нугиенс клима комора, централна вентилација со користење на клима комори со електричен изменувач со голема ефикасност, производство



на санитарна тип вода со помош на сончеви колектори со селективна фолија, користење на "total heat recovery" изменувач од чилерот, и сето што контролирано со Сименс автоматика.

16 соларни колектори со вкупна површина од 40m² се користат да загреваат 4500 литри вода.

Хотел АМБАСАДОР

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Охрид**
Колектори : **12.5 m² / 9 kW_{TH}**

Хотелот Амбасадор е нов, модерен и атрактивен објект, лоциран на авио-патиот, Охрид-Скопје, 5км од градот Охрид, 2км од охридскиот аеродром и 250м од брегот на Охридското езеро, хотелот Амбасадор е идеално место за организација на викенди, летни одмори, спорски



приреди, бизнис состаноци, семинари и различни прослави.

Сместувањето има 23 соби со капацитет за сместување на 58 лица.

Инсталацијата проектирана од Еуротерм инженеринг, вклучува 5 соларни колектори.

СПА центар АУРОРА

Проектант : **Аура Турс**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Берово**
Колектори : **65 m² / 46 kW_{TH}**

На висина од 1100m, комплексот е лоциран во планинскиот предел на источна Македонија во близина на градот Берово, со поглед на езерото влездено во живописниот кањон на Малешевски планини.

Комплексот е СПА центар од највисока класа, модерен ресторан, со исклучително сместување, базени, реномиран сервис и туристичко, со удобност без конкуренција во земјата, то е прв овој луксузен, а сепак интимилен комплекс одличен избор за бекство од дневната рутина.



СПА центарот АУРОРА ги има следниве капацитети:

- 12 соби
- 19 апартамани
- Ресторан 150 m²
- Спа центар
- Конференцна хала

Нашата изведба офаќа:

- 7 бојлери 6 x 500 l, 1 x 300 l
- 26 соларни колектори, производ на ЕУРОТЕРМ



ДЕТОИЛ

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Скопје / Куманово**
Колектори : **22.5 m² / 16 kW_{TH}**

Инсталација проектирана од Еуротерм инженеринг, по принципот клуч на рака, вклучува:

- 2 бојлери 1 x 1000 l, 1 x 300 l.
- 9 соларни колектори



Детоил е формиран во 1993 година, како компанија која се занимава со трговија и продажба на нафтени деривати. Во моментот има три бензински станици и вработува 26 луѓе.



Рекреативен центар

Зайворениот олимписки базен има:

- Йодно треење,
- сауна со три нивоа,
- Йосйојан шим од шерајевши и физиотерапевши,
- 145 m² йовршина за шрибини

36 соларни колектори со вкупна йовршина од 90m² се инсталирани да ја загреваат водата на надворешните базени на рекреативниот центар.

Проектант : **Доминг д.о.о. – дело од Ромстал груп**
Изведувач : **Доминг д.о.о. – дело од Ромстал груп**
Локација : **Обреновац, Р. Србија**
Колектори : **90 m² / 63 kW_{TH}**

Ойворениот и зайворениот базен се нарасйолајат цела йодина за задоволство, рекреација, обука на нейливачи, учење на шехники на йливање, шрини сесии. Базенот е со олимписки димензии, со семафор за резултати и 145m² шрибини, и овозможува одржување на секаков вид на најйревари во вода.



Хотел БРЕНД



Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Охрид**
Колектори : **60 m² / 42 kW_{TH}**

Хошелот Бренд е лоциран на брејот на Охридското езеро, во близина на селото Св. Стефан, на йајот кон манасириот Св. Наум, на 5km од йрајот Охрид. Хошелот има мирна и йријатна ајмосфера со йрекрасен йојлед на езерото.

Хошелот ги има следните кајацишети:

- 24 соби
- 2 ајаршмани
- Ресшоран за 100 йосши

Со нашиот йројект беше ойфајено:

- Бојлер
- 24 соларни колектори, йроизвод на ЕУРОТЕРМ



METROPOL Lake Resort

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**

Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**

Локација : **Охрид**

Колектори : **75 m² / 53 kW_{TH}**

Хошелскиот комплекс Мејтропол се простира на 34.329 m², од кој 7.360 m² се објекти и 26.969 m² хошелска градина.

Комплексот се наоѓа во најубавиот дел на источниот брег на Охридското езеро, со поглед на езеро од една страна и поглед на прекрасната Галичица од другата страна.



Комплексот се состои од:

1. Хошел "Белви" - 156 соби
2. Хошел "Мејтропол" - 110 соби

- 250 соби
- Ресторан 640 m²
- Ноќен клуб 800 m²
- Казино 450 m²
- Рецепција 510 m²
- Пијано бар 200 m²



30 соларни колектори со вкупна површина од 75m² се инсталирани да грееат 500 m³ вода од надворешен базен.

Хотел МИЛЕНИУМ

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**

Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**

Локација : **Битола**

Колектори : **46 m² / 27 kW_{TH}**


Во центарот на Битола на далеку познатиот Широк сокак е лоциран хотелот Милениум Палас. Милениум Палас е место каде културата еволуира во секој момент, модата се следи континуирано, трендовите се воведуваат за прв пат. Хотелот има 26 соби.

Инсталацијата проектирана од Еуротерм инженеринг се состои од:

- 20 соларни колектори,
- 2 бојлери 2 x 1000 l.



Месна индустрија СЕРТА



Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Кавадарци**
Колектори : **100 m² / 70 kW_{TH}**

Кланицата Серта е лоцирана во Кавадарци. Главната дејност на кланицата е во хранбената индустрија во преработка на свинско и овчо свежо месо, како и неговите производи.

Инсталацијата проектирана од Еуротерм инженеринг вклучува:

- 40 соларни колектори 40 x 2,5 m², производ од ЕУРОТЕРМ, со термален капацитет од 70 kW_{TH}
- 2 бојлери, производ од КОРДИВАРИ, 2 x 3000 l.



Месна индустрија АГРИА

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Велес**
Колектори : **62 m² / 44 kW_{TH}**

Групијата Агриа со база во Велес, во своите капацитети опфаќа : фабрика за сировина храна Овчешолка, свињарска фарма во село Чичево и кланица во Велес.

Во најзелениот дел од Македонија во селото Чичево е лоцирана свињарската фарма на Агриа. Оваа фарма е единствена во Македонија со ISO 9001:2000. Капацитетот на фармата е 30 000 прасиња и е најголема индивидуална фарма во Македонија. Во кланицата се обработува свинско и овчо месо, и свежо се пакетира на македонскиот пазар.

Инсталацијата е проектирана од инженерскиот тим на ЕУРОТЕРМ и вклучува:

- 25 соларни колектори, производ на ЕУРОТЕРМ, 20 x 2,5 m²
- 2 акумулатори 2 x 1000 l.
- 1 бојлер 1 x 500 l.



Катлановски бањи

Проектант : **Еуротерм д.о.о.**
Изведувач : **Еуротерм д.о.о.**
Локација : **Катланово**
Колектори : **25 m² / 17,5 kW_{TH}**

Изјавени на местото каде што некогаш постоеле извори им ја нуделе својата убавина на сирините римјани, византинците, турските благородници, катлановските бањи повторно се изјавени во модерен СПА центар кој им нуди целосна преродба на своите посетители.



Катлановски бањи им припаѓаат на највисокото ранг на дневните спа центри со хај-тек опрема и високо софистицирана козметика, врвна масажа, третмани на лицето и телото, сите медицински одобрени и под надзор на медицински експерти.

Приватни објекти

Областите на апликација на соларните термални системи проектирани од Еуротерм се:

■ Санитарна топла вода

Добро димензиониран соларен термален систем може да заштеди до 70 % од годишните трошоци за топла вода.

■ Припомош при греење („комбинирани соларни системи“)

Во пролет и есен, соларниот систем може да брзо добро изолирани објекти, а во зима да помага на главниот систем за греење. Соларните колектори се користат за заштеда при греење од 10, 20 или дури 50%.

За објект каде живее една фамилија, се препорачува 12 – 25 m² колекторска површина со акумулатор на топлота од 500 до 1,500 литри.

■ Греење на базен

За греење на базени, може да се користат така наречени “соларни апсорбери” или излезната топлота од соларниот термален систем.

■ Топла вода за машина за перење и машина за миење садови

Апликациите со конекции за топла вода или прицврстени единици, можат да се користат со топла вода добиена од соларна енергија и со тоа да се заштеди електрична енергија.



Саеми

Интерсолар

Минхен, Германија



2011



2010



2009



НАЈГОЛЕМИОТ СВЕТСКИ САЕМ ЗА СОЛАРНАТА ИНДУСТРИЈА


Минхен зазема централно место во светската соларна индустрија. Најголемиите светски производители, добавувачи, дистрибутери, сервисери, се собираат да ги претстават најновите достигнувања од оваа област.

2,200 изложувачи ги претставуваат своите производи и услуги на 170,000 m² изложен простор кој се простира во 15 хали. 80,000 посетители од повеќе од 150 земји го посетуваат саемот.

Еуроџерм веќе 3 години го ред учествува со свој штанд на најголемиот саем за соларна индустрија во Минхен, Германија.

Сајам технике

Белград, Србија



2010



Интернационалниот саем на техника и технички достигнувања е најважниот економски и технолошки настан во Србија и Југоисточна Европа, и има големо влијание во развојот на индустријата во земјата и во регионот.

Овај саем започнува уште во далечната 1937 година и од тогаш е главен настан за бизнис контакти меѓу изложувачите и посетителите.

Домини е генерален спонзор на Еуроџерм за штатскиот пазар и континуирано изложува на најголемиот саем во Србија.



Саеми

ТЕХНОМА/ТЕННОМА



ЕуроШерм повеќе од 10 години континуирано изложува со свој штанд на Технома, најголемиот саем во Македонија. Интернационален саем на металургија, електроника, енергија, метали, конструкции, безбедност и заштити.



2008



2009

Технома


Скопје, Македонија



2012



2011



2010

Денови на сонцето

Белград, Србија

САЕМ НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Целта на овој саем е што повеќе граѓани да се запознаат со можностите за апликација на обновливи извори на енергија, цени на опремата и во кој објект можат да се применат.

Домини како генерален спонзор на ЕуроШерм на пазарот во Србија три години континуирано учествува на овај настан.



2011





ISO 9001
LL-C (Certification)



10 години
гаранција

www.euroterm.com.mk

The Quality Chooses Quality



Еуротерм д.о.о.

Леце Котески 50, Индустриска зона - Билјана,
Прилеп, Р. Македонија
тел. +389 48 419 415, факс +389 48 422 981
e-mail: solar@euroterm.com.mk

